

**КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2022 година и  
Извештај на независните ревизори**

**СОДРЖИНА**

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	1
Извештај за сезонска добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-25.

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### До содружниците и раководството на КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 27) на **КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година, Извештај за сџопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сџопкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



*Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар, на ден 31 декември 2022 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА .

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2022, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2022, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2022 година.

Друштво за ревизија

Овластен Ревизор  
Тина Нешкова

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

Управител

Кирил Андоновски

31.03.2023 година



**ECOVIS\***  
AUDIT MACEDONIA  
Друштво за ревизија  
**ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА**  
ДОО Скопје

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ		
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ
31.03.2023	T.H	05-4/26

КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар

**ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА  
ДИРЕКТОРИТЕ)**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2022**  
**(во илјади Денари)**

	Белешка	2022	2021
<b>Приходи</b>			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4	7,579	3,453
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6	1,853	44
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	0	0
<b>Вкупни приходи</b>		<b>9,433</b>	<b>3,496</b>
<b>Расходи</b>			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	326	493
Трошоци за надоместоци на вработени	10	3,287	1,174
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	104	0
Останати трошоци од оперативно работење	12	3,519	1,399
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		0
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	0	0
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
<b>Вкупно расходи</b>		<b>7,237</b>	<b>3,066</b>
<b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>		<b>2,196</b>	<b>430</b>
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	220	35
<b>Добивка (загуба) за годината по оданочување</b>		<b>1,977</b>	<b>395</b>
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>		<b>1,977</b>	<b>395</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

Г-дин Енес Уста



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2022**  
**(во илјади Денари)**

	Белешка	2022	2021
<b>Тековни средства</b>			
Пари и парични еквиваленти	18	523	485
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	0	0
Други побарувања	21	-	-
Даночни средства	22	0	0
Залихи	23	0	0
Останати тековни средства	24	58	63
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>581</b>	<b>549</b>
<b>Не-тековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	25	3,352	13
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
<b>Вкупно не-тековни средства</b>		<b>3,352</b>	<b>13</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>3,934</b>	<b>562</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	0	0
Обврски за трансфер на играчи	34	0	0
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		
Обврски кон вработените	36	424	-
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37	138	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		
Други обврски за даноци	39	255	35
Краткорочни исправки	40		0
Останати тековни обврски	41	-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>817</b>	<b>35</b>
<b>Нетекновни обврски</b>			

КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар

Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47	-	-
Други долгорочни обврски за даноци	48		
Долгорочни исправки	49		
Останати нетековни обврски	50		
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		-	-
<b>Нето средства/обврски</b>		<b>3,117</b>	<b>527</b>
<b>Акционерска главнина</b>		0	0
	51		
Оснивачки капитал		1,034	421
Законска резерва		0	0
Останати резерви		988	
Акумулирана добивка (загуба)		1,095	106
<b>Вкупно акционерска главнина</b>		<b>3,116</b>	<b>527</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,  
Г-дин Енес Уста



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2022**  
**(Во илјади Денари)**

ОПИС		Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулир. Добивка	Акумулир. Загуба	ВКУПНО
Почетно салдо	01.01.2022	421	0	627	-521	527
Нова емисија		613	-	-	-	613
Добивки и загуби непризнани во билансот на успех		-	-	-	-	0
Корекција на акумулирана добивка		-	0	1,977	-	1,977
Откуп на сопствени акции (удели)		-	-	-	-	0
Нето добивка (загуба) за финансиската година		-	-	0	-	0
<b>Салдо на</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,034</b>	<b>0</b>	<b>2,604</b>	<b>-521</b>	<b>3,117</b>

*Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Г-дин Енес Уста

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
 За годината што завршува на 31 декември 2022  
 (Во илјади Денари)

	2022	2021
<b>А.Готовински текови од деловни активности</b>	<b>2,764</b>	<b>380</b>
Нето добивка/загуба по оданочување	1,977	395
Амортизација	0	0
Зголемување/намалување на залихи	0	0
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	0	0
Зголемување/намалување на останати побарувања	5	0
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	0	(15)
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	782	
Отписи и кусоци (вишоци)	-	-
<b>Б.Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(3,339)</b>	<b>0</b>
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематријални средства	(3,339)	0
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	0	0
Зголемувања/намалувања на долгорочни побарувања	0	0
Зголемувања/намалувања на краткорочни финансиски вложувања	0	0
<b>В.Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>613</b>	<b>0</b>
Зголемување на капиталот	613	0
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	0	0
Стекнување на малцински интереси	0	0
Исплатена дивиденда	0	0
Откуп/продажба на сопствени акции	0	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>38</b>	<b>380</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>485</b>	<b>105</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>523</b>	<b>485</b>

*Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Г-дин Енес Уста

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ**

КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 15 Јули 2013 година во Централниот Регистер на Република Северна Македонија.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се дејности на спортските клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 6 вработени и ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

**Цели на Друштвото**

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

**Раководство:**

Одбор на директори:

Извршен директор на Клубот е Г-дин Енес Уста.

1. Енес Уста, Извршен член на одбор на директори од Турција
2. Јасин Демири, Неизвршен член на одбор на директори од Гостивар
3. Мустафа Палавуз, Неизвршен член на одбор на директори од Турција

**Обврски на Друштвото како лиценцен апликант**

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. \_\_\_\_\_ му е пренесено на Друштвото од Здружението КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

Постапка на лиценцирање

Во 2022 година КФГ Гостивар АД Гостивар, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....239/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20 и 215/21) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

**2.2. Консолидирани финансиски извештаи**

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

**2.3. Признавање на приходите**

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

**2.4. Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2022

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)**

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2022
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

**2.6. Данок на добивка**

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

**Тековен данок на добивка**

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2022 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

**Одложен данок на добивка**

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

**2.7. Пери и парични еквиваленти**

Пери и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

**2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)**

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

**2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)**

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

**2.10. Контролна страна**

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

**2.11. Трансакции со поврзани субјекти**

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

**2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства**

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

**3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

**4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати	6,179	
	6,179	

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2022

**5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

**6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	1,853	44
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
	<u>1,853</u>	<u>44</u>

**7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2022

**8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиеени од неповрзани страни – Халк Банка АД	1,400	3,453
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		
	<u>1,400</u>	<u>3,453</u>

**9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошоци за продажба	66	332
Трошоци за канцелариски материјали	90	63
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци	171	98
	<u>326</u>	<u>493</u>

**10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Нето плати за вработени – играчи		
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, jubилејни награди, регрес за год. одмор)	3,287	1,174
<b>(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи</b>	<u>3,287</u>	<u>1,174</u>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2022

Нето плати за вработени – останати			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
<b>(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени - останати</b>		0	0
<b>ВКУПНО (I)+(II)</b>			

**11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

**12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошоци за одржување натпревари		
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	3,519	1,399
	<b>3,519</b>	<b>1,399</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2022

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД  
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)		

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)  
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И  
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

**15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Трошоци од камати		
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

**17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Добивка (загуба) пред оданочување		
Данок по даночна стапка од 10% (2021: 10%)		
Данок на непризнати расходи		

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2022 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

**18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
-Парични средства во банки (МКД)	511	485
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)	12	
Парични средства во каса (девизи)		

523

485